

Повик за поднесување на понуди

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

MSIP-NCB-078-19

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година

2 Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за Изградба на локален пат до село Смиланци до мост на пат од с.Подареш-Берово, Општина Радовиш.

3. Општина Радовиш ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Изградба на локален пат до село Смиланци до мост на пат од с.Подареш-Берово, Општина Радовиш..

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 07:30 до 15:30:

Адреса: Општина Радовиш бул.Александар Македонски бр.2

Град: Радовиш

Поштенски број: 2420

Држава: Република Македонија

Телефон: 0038932/617-700

Електронска адреса: gradonacalnik@radovis.gov.mk

6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3000 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

а) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 758014072063018

Приходно konto: 724-125

Програма: 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Радовиш .

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу на **25.02.2019** до **12:00ч**, Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу **25.02.2019** во **12:00ч**.

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од **500.000,00 МКД**.

Адреса: Општина Радовиш бул.Александар Македонски бр.2

Град: Радовиш

Поштенски број: 2420

Архива

Држава: Република Македонија